

**СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО
ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА**

I

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година, објавен на 1.7.2020, во дневниот весник *Нова Македонија*, на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во **вториот уписен рок** има слободни места за следниов број студенти:

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
ФАКУЛТЕТИ			
Архитектонски факултет (бул. Партизански одреди бр. 24)		4/1	2000/750
- запишување во VII семестар на интегрираните студии, за кандидати кои завршиле прв циклус студии по архитектура		4	2000
- запишување во X семестар на интегрираните студии, за кандидати кои дипломирале на додипломски студии во траење од 9+1 семестри		1	750
Градежен факултет (бул. Партизански одреди бр. 24)		4	1600¹
градежништво			
- конструктивна насока			
- транспортна инфраструктура			
- хидротехничка насока			
геодезија			
геотехничко инженерство			
менаџмент со недвижности			
Факултет за електротехника и информациски технологии (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18)		2	1500
Безжични системи, сервиси и апликации			
Комуникациски и информациски технологии			
Вградливи микрокомпјутерски системи			
Наменски компјутерски системи			
Компјутерски мрежи - интернет на нешта			
Автоматика, роботика и системско инженерство			
Енергетска електроника			
Електрични машини и автоматизација			
Проектен менаџмент			
Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој			
Електроенергетика			
Електроенергетски системи			
Метрологија и менаџмент на квалитет			
Дигитално процесирање на сигнали			
Применета математика			
Обновливи извори на енергија			
Мултимедиски технологии			
Микро и нано технологии			
Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај			

¹ Цената за студирање на нерезидентите е 3200 евра

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
Интернет и мобилни сервис и апликации			
Wireless and Mobile Communications (на англиски јазик)			
Energy Efficiency, Environment and Sustainable Development - англиски јазик			
Dedicated embedded Computer Systems and Internet of Things			
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16)		2/4	1800/2500
едногодишни магистерски студии		2	1800
интернет технологии			
интелигентни системи			
биоинформатика			
компјутерски науки			
софтверско инженерство			
еко-информатика			
безбедност, криптографија и кодирање			
паметни поврзани системи			
управување во ИКТ			
пресметување во облак			
едукација			
статистика за аналитика на податоци			
двогодишни магистерски студии		4	2500
интернет технологии			
биоинформатика			
компјутерски науки			
софтверско инженерство			
еко-информатика			
безбедност, криптографија и кодирање			
паметни поврзани системи			
управување во ИКТ			
пресметување во облак			
статистика за аналитика на податоци			
Машински факултет (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18) (8 семестри)		2/4	2000/2300
едногодишни студии		2	2000
менаџмент на животен циклус на производ			
Sustainable Energy and Environment (на англиски јазик)			
метрологија, менаџмент и контрола на квалитет			
- метрологија			
- менаџмент и контрола на квалитет			
индустриски дизајн			
Lean Management (на англиски јазик)			
Virtual Manufacturing Engineering (на англиски јазик)			
моторни возила			
транспорт, механизација и логистика			
материјали, заварување и конструктивно инженерство			
термичко инженерство			
автоматика и флуидно инженерство			
индустриско инженерство и менаџмент			
енергетика и екологија			

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
мехатроника			
напредни производни системи и технологии			
механика и машински системи			
Modeling and Stimulation of Plastic Deformation Technologies and Processes (на англиски јазик)			
двогодишни студии		4	2000/2300
управување со системи по безбедност и здравје при работа			2000
индустриски дизајн и маркетинг ²			2000/2300
метрологија, менаџмент и контрола на квалитет			2000
- метрологија			2000
- менаџмент и контрола на квалитет			2000
Технолошко-металуршки факултет (ул. „Ругер Бошковиќ“ бр. 16)		2	1950
металургија и метални материјали			
екстрактивна металургија			
нови материјали – полимери			
неорганско инженерство и заштита на животна средина			
дизајн и менаџмент на технолошки процеси			
електрохемиско инженерство			
текстилна хемиска технологија и екологија			
менаџмент на конфекциски процеси			
инженерство на животна средина			
менаџмент на квалитет			
Природно-математички факултет („Архимедова“ бр. 3)		2	1500/2000
биологија³		2	2000
едукација во наставата по биологија			
екологија и биосистематика			
-модул: екологија			
-модул: биосистематика			
биохемија и физиологија			
молекуларна биологија и генетика			
-модул: молекуларна биологија			
-модул: генетика			
биологија – микробиологија			
форензичка биологија			
географија		2	1500
картографија и географски информациски системи		2	1500
географија			
демографија			
туризам		2	1500
Туризам		4	2200
етнологија и антропологија		2	1500
математика		2	1500

² На студиската програма *индустриски дизајн и маркетинг* на Машинскиот факултет, школарината изнесува 2300 евра за студентите кои првиот циклус го завршиле на други, различни студиски програми и факултети

³ Право на запишување на студиските програми по биологија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени со Конкурсот и студиските програми, го завршиле првиот циклус со среден успех над 8,00. Кандидатите со просек под 8,00 можат да се запишат на овие студиски програми доколку имаат објавено минимум два научни труда од соодветната област, објавени во научно списание во кое трудовите подлежат на рецензија, за што одлучува Стручниот совет на Институтот за биологија на предлог на Наставно-научниот колегиум на студиската програма. Се препорачува кандидатите да имаат и препорака од потенцијалниот ментор за темата која планираат да ја работат.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
математички науки и примени			
математичко образование во основно и средно училиште			
применета математика – математичко моделирање и оптимизација			
применета математика – математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економија			
физика		2	1500
сончева енергија			
физика на компјутерски хардвер			
теориска физика			
применета физика			
метеорологија			
методика на наставата по физика			
медицинска физика			
геофизика			
астрономија и астрофизика			
хемија⁴		2	1500
наставна хемија			
применета хемија			
аналитичка биохемија			
Правен факултет „Јустинијан Први“⁵ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)		2/4	
правни студии		2/4	
административно право и јавна администрација		2	
административно право и јавна администрација		4	
граѓанско материјално право и граѓанско процесно право		2	
граѓанско материјално право и граѓанско процесно право		4	
деловно право		2	
деловно право		4	
историја на правото		2	
историја на правото		4	
казнено право		2	
казнено право		4	
корпоративно право		2	
корпоративно право		4	
катастарско право		4	
меѓународно право и односи и право на ЕУ		4	
меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија		2	
право на интелектуална сопственост		2	
право на интелектуална сопственост		4	
римско право и приватноправна традиција		2	
римско право и приватноправна традиција		4	

⁴ Право на запишување на студиските програми по хемија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени со Конкурсот и студиските програми, го завршиле првиот циклус со среден успех над 7,00.

⁵ Школарината за упис на втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе изнесува: 500 евра во денарска противвредност по семестар за кандидатите кои завршиле прв циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 600 евра во денарска противвредност по семестар за студентите кои завршиле додипломски студии пред воведување на ЕКТС на Правниот факултет „Јустинијан Први“ или кои завршиле прв циклус студии или додипломски студии пред воведување на ЕКТС на друг факултет во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 750 евра во денарска противвредност по семестар за студентите кои завршиле прв циклус студии или додипломски студии пред воведување ЕКТС на други универзитети.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
уставно право		2	
уставно право		4	
финансово право		2	
финансово право		4	
политички студии		2/4	
политички студии (на македонски јазик)		2	
политички студии (на македонски јазик)		4	
политички студии (на англиски јазик)		2	
политички студии (на англиски јазик)		4	
новинарство		2/4	
новинарство		2	
новинарство		4	
односи со јавност		2/4	
односи со јавност		2	
односи со јавност		4	
Економски факултет (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)		2/4	2000/3000
едногодишни студии		2	2000
е-бизнис менаџмент			
европски студии			
МБА менаџмент			
маркетинг			
монетарна економија, финансии и банкарство			
менаџмент во осигурувањето			
сметководство и ревизија			
статистички методи за бизнис и економија			
управување со јавниот сектор			
економски развој и меѓународни финансии			
стратегиски менаџмент на човечки ресурси			
корпоративен финансиски менаџмент			
Master of Business Administration (MBA) in Strategic Human Resource Management			
двогодишни студии		4	3000
е-бизнис менаџмент			
монетарна економија, финансии и банкарство			
сметководство и ревизија			
стратегиски менаџмент на човечки ресурси			
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А)		2	1500
Македонски јазик	27	2	1500
Македонска книжевност	8	2	1500
Научна област: наука за јазик на јазичните групи	94	2	1500
- англиски јазик	9	2	
- германски јазик	9	2	
- романистика (италијански и француски јазик)	39	2	
- славистика	8	2	
- турски јазик	15	2	
- албански јазик	14	2	
Научна област: наука за книжевност и културолошки студии	97		1500
- англиска книжевност и културолошки студии	12	2	
- германска книжевност и културолошки студии	10	2	

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
- романистика (француска и италијанска книжевност) и културолошки студии	20	2	
- славистика и културолошки студии	9	2	
- компаративна книжевност и културолошки студии	17	2	
- албанска книжевност и културолошки студии	15	2	
- турска книжевност и културолошки студии	14	2	
Конференциско толкување	10	2	1500
Студии по дидактика и методика на наставата по германски јазик	14	2	1500
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“		2	1500
за предучилишно воспитание			
- македонски наставен јазик			
- албански наставен јазик			
- турски наставен јазик			
за одделенска настава			
- македонски наставен јазик			
- албански наставен јазик			
- турски наставен јазик			
Филозофски факултет (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А)		2/4	1915/3249
Филозофија		2	1915
Педагошки науки		2	1948
Социологија		2	1948
Европски студии за интеграција		2	1948
Историја и архивистика		2	1915
Историја на уметноста		2	1915
Класична филологија, византологија и микенологија		2	1915
Стратегиски и одбранбени студии		2	1948
Безбедност		2	1948
Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите		2	1915
Социјална работа и социјална политика		2	1948
Социјален менаџмент		2	1948
Меѓународни односи - разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување		2	1948
Интеррелигиски студии		2	1915
Родови студии		2	1948
Родови студии		4	3249
Интеррелигиски студии		4	2989
Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент		2	1948
Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент		4	3086
Менаџмент во образование		2	1948
Психологија		2	1915
Археологија		2	1915
Специјална едукација и рехабилитација – интелектуална попреченост и аутизам		2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – моторни нарушувања		2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – оштетувања на видот		2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – оштетувања на слухот		2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – специфични тешкотии во учењето		2	1948
Инклузивно образование		2	1948
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности		2	1948

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
Интеркултурни студии		2	1915
Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите		4	3086
Стратегиски и одбранбени студии		4	3086
Безбедност		4	3086
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности		4	3151
Факултет за физичко образование, спорт и здравје (ул. „Димче Мирчев“ бр. 3)		2/4	2000
Кинезиологија - (едногодишни студии)		2	2000
Спортски менаџмент - (едногодишни студии)		2	2000
Спортски туризам - (едногодишни студии)		2	2000
Кинезиологија - (двогодишни студии)		4	2000
Спортски менаџмент - (двогодишни студии)		4	2000
Медицински факултет (ул. „50 Дивизија“ бр. 6)		2/4	1150/2000
јавно здравство		4	2000
физиотерапевти во неврологија		2	1150
физиотерапевти во ортопедија и хирургија		2	1150
клиничка логопедија		2	1150
Стоматолошки факултет (ул. „Мајка Тереза“ бр. 43)		3/2	2000/1900
Академски (магистерски) студии за доктори по дентална медицина		3	2000 ⁶
стручни студии за доктори по дентална медицина		2	1900 ⁷
стручни специјалистички студии за забни техничари модул: протетика модул: ортодонција		2	1900 ⁸
Фармацевтски факултет (ул. „Мајка Тереза“ бр. 47)		2/4	1500/2000
Специјалистички студии		2	1500/2000
специјалистички студии по фармацевтска регулатива			2000
специјалистички студии по фитотерапија - хербални лекови и додатоци на исхраната			1500
специјалистички студии по хомеопатски лекови			1500
специјалистички студии по козметологија			1500
Магистерски студии		4	2000
магистерски студии по диететика и диетотерапија		4	2000
магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацевтијата		4	2000
Факултет за земјоделски науки и храна (Ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 3)		2/4	1500/2500
растителна биотехнологија		2/4	1500/2500
- поледелство			
- преработка на поледелски култури			
- градинарство и цвеќарство			
- овоштарство			
- лозарско производство			
- винарско производство			
- производство на алкохолни пијалоци			
- генетика и селекција на растенијата			
- хортикултура во заштитени простори			
- органско растително производство			

⁶ 4000 евра за странски државјани

⁷ 3800 евра за странски државјани

⁸ 3800 евра за странски државјани

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
анимална биотехнологија		2/4	1500/2500
- генетика и селекција во анимално производство			
- исхрана на животни			
- менаџмент на здравје и благосостојба на животните			
- говедарство			
- овчарство			
- козарство			
- свињарство			
- живинарство			
- рибарство			
- пчеларство			
преработка на земјоделски производи од анимално потекло		2/4	1500/2500
- млеко и млечни производи			
- месо и производи од месо			
- нутриционизам			
агроекономика и рурален развој		2/4	1500/2500
менаџмент на природните ресурси и животната средина		2/4	1500/2500
- педологија			
- екологија			
- извори на загадувањето во земјоделството			
- агрохемија			
- мелиорации и ерозија во земјоделството			
- наводнување			
квалитет и безбедност на храна		2/4	1500/2500
- микробиологија			
- квалитет и безбедност на храна			
- етноботаника			
- преработка на овошје и зеленчук			
- хемиски опасности во храна			
- контрола и безбедност на храна од анимално потекло			
Фитомедицина		2/4	1500/2500
- ентомологија		2	
- фитопатологија		2	
- хербологија		2	
- фитомедицина		2/4	
Механизација		2/4	1500/2500
- механизација на растително производство			
- механизација на сточарско производство			
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (ул. „16-та Македонска Бригада“ бр. 1, п. фах. 235)		2	1800
шумарство			
озеленување и унапредување на животната средина			
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (Бул. „Александар Македонски“ бб)		2	1000
дизајн и технологии на мебел и ентериер			
Факултет за драмски уметности (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22)		2/4	2000/2700
театарски (сценскоизведувачки) студии		2	2000
- актерска игра			
- драматургија			

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
- театрологија			
филмски (аудиовизуелни) студии		2	2000
- филмска и ТВ режија			
- филмско и ТВ сценарио			
- филмско и ТВ снимање			
- филмска и ТВ монтажа			
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности		2	2000
- продукција			
театарски (сценскоизведувачки) студии		4	2700
- актерска игра			
- драматургија			
- театрологија			
филмски (аудиовизуелни) студии		4	2700
- филмска и ТВ режија			
- филмско и ТВ сценарио			
- филмско и ТВ снимање			
- филмска и ТВ монтажа			
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности		4	2700
- продукција			
Факултет за музичка уметност (ул. „Питу Гули“ бр. 1)		2	2200
музички науки			
музичка интерпретација и композиција			
балетска педагогија			
Факултет за ликовни уметности (ул. „Битпазарска“ б.б.)		2	2175
сликарство			
вјарство			
графика			
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“⁹ (ул. „Загребска“ бр. 29)		2/4	1500/2000
теологија		2	1500
теологија		4	2000
едногодишни специјалистички студии по методологија на наставата по религиско образование		2	1500
ИНСТИТУТИ			
Економски институт (ул. „Пролет“ бр. 1)		2/4	1900/2450
едногодишни студии		2	1900
финансиски менаџмент			
меѓународен менаџмент			
меѓународна економија			
претприемништво			
агробизнис			
логистика на бизнисот			
бизнис менаџмент			
менаџерска економија			
двогодишни студии		4	2450

⁹ Право на запишување имаат кандидати кои имаат завршено прв циклус студии на факултети, односно студиски програми од областа на хуманистичките науки (теологија, филозофија, историја, историја на уметност и археологија, филологија и книжевност, културолошки студии или музичка уметност).

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
финансиски менаџмент			
меѓународен менаџмент			
меѓународна економија			
претприемништво			
агробизнис			
логистика на бизнисот			
бизнис менаџмент			
менаџерска економија			
Институт за сточарство		4	1500
сточарство			
рибарство			
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (бул. „Партизански одреди“ б.б.)		2/4	1700/2350
едногодишни студии		2	1700
менаџмент на човечки ресурси			
комуникации			
културата во ерата на кибернетиката			
социологија - менаџмент на општествени промени			
општествен развој			
политички науки и човекови права			
двогодишни студии		4	2350
менаџмент на човечки ресурси			
комуникации			
општествен развој			
политички науки и човекови права			
социологија – менаџмент на општествени промени			
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија¹⁰ (ул. Тодор Александров бр. 165)		2/3/4	900/1400/1900
конструктивно инженерство со асейзмичко проектирање		2	900
конструктивно инженерство со асейзмичко проектирање		3	1400
конструктивно инженерство со асейзмичко проектирање		4	1900
земјотресно инженерство		2	900
земјотресно инженерство		3	1400
земјотресно инженерство		4	1900
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (ул. „Глигор Прличев“ бр. 5)		2/4	1200/1800
македонистика со комуникологија		4	1800
македонистика со комуникологија		2	1200
Институт за македонска литература (ул. „Григор Прличев“ бр. 5, п. фах 455)		2/4	1400/1900
културолошки студии (во книжевноста)		2	1400
културолошки студии (во книжевноста)		4	1900
Институт за национална историја (ул. „Глигор Прличев“ бр. 3)		2	1450
историја на Балканот			
историја на Македонија			
Институт за фолклор (ул. „Рузвелтова“ бр. 3)		2	1300

¹⁰ кандидати со претходно освоени 180 кредити може да се запишат на студиите со 4 семестри, кандидати со претходно освоени 210 кредити може да се запишат на студиите со 3 семестри, а кандидатите со претходно освоени 240 кредити може да се запишат на студиите со 2 семестри.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
фолклористика			
- интермедијални студии по фолклористика			
- фолклористички истражувања на културата			
Земјоделски институт (бул. „Александар Македонски“ б.б.)		2/4	1500/2500
растителна биотехнологија		2/4	1500/2500
- енологија		2	1500
- енологија		4	2500

II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

§ да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

Право на конкурирање за запишување во **VII (седми) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет** имаат:

- кандидати кои завршиле прв циклус на соодветни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиската програма за интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет.

Право на конкурирање за запишување во **X (десетти) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет** имаат:

§ кандидати кои дипломирале на Архитектонскиот факултет според студиска програма во траење од 10 (9+1) семестри, пред воведување на студиската програма за интегрирани студии од прв и втор циклус и кои се стекнале со стручното звање *дипломиран инженер архитект*.

Право на конкурирање за запишување на **Студиите по дидактика и методика на наставата по германски јазик** имаат:

§ кандидати кои дипломирале на германски јазик и книжевност (наставна насока) – професор по германски јазик и книжевност, и освоиле 240 бодови, со:

§ просечен успех по сите предмети најмалку 8 (осум),

§ просечен успех по предметите Современ германски јазик / Германски јазик, во сите четири години најмалку 8 (осум),

§ просечен успех по предметите Методика на германскиот јазик, во трета и четврта година најмалку 8 (осум),

По завршувањето на пријавувањето, кандидатите ќе бидат поканети на интервју. Позитивниот резултат од интервјуто е услов за запишување.

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk** и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subjekt) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

§ пријавен лист за запишување;

§ електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);

§ оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);

§ куса биографија (CV);

- § потврда за активно познавање странски јазик;
- § потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (**Образец III 50**: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00)
- § препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- § список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- § документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

- § индекс и пријавни листови
- § две фотографии (3,5x4,5)

IV. Рокови за пријавување и запишување

- За сите студиски програми

	Втор рок
Пријавување на кандидатите	1 февруари – 1 март 2021
Запишување на кандидатите	3 - 5 март 2021

- За Архитектонски факултет

	Втор рок
Пријавување на кандидатите	1 до 9 февруари 2021
Запишување на кандидатите	11 и 12 февруари 2021

ЗАБЕЛЕШКИ:

- § Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- § На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
- § Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>